

Службен весник

на Република Македонија

Број 129

18 октомври 2012, четврток

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3141. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река и учество во јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ.....	2	3144. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
3142. Правилник за висината на трошоците за судско-медицинската обдукција на умрено лице.....	2	3145. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот.....	6
3143. Исправка на Одлука за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија, бр. 127/12).....	6	3146. Правилник за изменување на Правилникот за геодетски работи за посебни намени.....	8
		Огласен дел	1-8

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3041.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11 и 44/12) и член 17 став 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЦРНА РЕКА И УЧЕСТВО ВО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО СО АД ЕЛЕМ

Член 1

Доделувањето на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и моќност која ќе се користи за задоволување на потребите на електрична енергија, а особено во времето на врвните оптоварувања, посебно во зимската сезона и високите дневни оптоварувања е особено енергетски и економски значајно.

Концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри покрај енергетското ќе има и големо значење за обезбедување на поголем проток на Црна Река во летниот сушен период со што ќе се овозможи наводнување на земјоделските површини во долината на реката Вардар и Тиквешката.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија и
- подобрување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија.

Член 3

Предмет на концесија е доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река.

Член 4

Основен услов за доделување на концесијата е избраниот понудувач да склучи договор за јавно приватно партнерство со АД ЕЛЕМ за користење на вода за производство на електрична енергија, да изгради хидроелектрични центри на Црна Река согласно спецификациите во тендерската документација за доставување на понуди, истите да ги управува, и по завршување на концесиониот период да ги пренесе на Република Македонија.

Најповолниот понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа правно лице кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река.

Член 5

Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река ќе биде спроведена во рок од 18 месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок 8 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација и јавниот повик, вклучувајќи го и нацрт договорот за концесија. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични центри на Црна Река, Комисијата од став 2 на овој член, во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 6

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 5.000 евра во денарска противвредност.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7910/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3142.**

Врз основа на член 275 став (7) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СУДСКО-МЕДИЦИНСКАТА ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНО ЛИЦЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за судско-медицинска обдукција на умрено лице.

Член 2

Висината на трошоците за судско-медицинска обдукција на умрено лице се дадени во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7079/5
15 октомври 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

ПРИЛОГ

НАЗИВ НА УСЛУГАТА	Износ во денари
Обдукција	66.500,00
Обдукција изработена за потребите на здравствена установа	46.550,00
Обдукција на терен	82.320,00
Обдукција на трулежен леш	146.020,00
Обдукција на трулежен леш на терен	146.300,00
Обдукција на ексхумиран леш	224.000,00
Учество на увид на местото на настанот	2.800,00
Изготвување на фото-албум на ЦД (по случај)	700,00
Изготвување на аудио видео запис по ЦД (по случај)	1.400,00
Тоалетизација на леш (прием и издавање)	6.090,00
Облекување на леш по барање на странка	2.100,00
Антрополошка идентификација по скелет	68.390,00
Балсамирање на леш	177.800,00
Хистолошки препарати по обдукција	2.590,00
Чување на леш во фриждер повеќе од еден ден	1.050,00
Квалификација на телесни повреди по Кривичниот законик на Република Македонија кај едно лице	17.500,00
Квалификација на телесни повреди по Кривичниот законик на Република Македонија и давање мислење за механизам на повредување и динамика кај едно лице	21.000,00
Квалификација на телесни повреди по Кривичниот законик на Република Македонија за секое следно лице	3.500,00
Квалификација на телесни повреди по Кривичниот законик на Република Македонија и давање мислење за механизам на повредување и динамика за секое следно лице	5.600,00
Квалификација на телесна повреда и вештачење на нематеријална штета кај едно лице	24.500,00
Квалификација на телесна повреда и вештачење на нематеријална штета за секое следно лице	5.600,00
Вештачење по сите основи за нематеријална штета за едно лице	11.200,00
Вештачење по сите основи за нематеријална штета за секое следно лице	5.600,00
Вештачење на предмети во врска со кривични дела против здравјето на луѓето	24.500,00
Второстепено вештачење на кривични предмети	24.500,00

Конзилијарно вештачење на кривични или парнични предмети	42.000,00
Консултативни услуги за медицинска документација и предмети кои не се вештачени во Институтот за судска медицина	3.500,00
Писмен извештај	10.500,00
Давање стручно судско-медицинско мислење за потребите на судот врз основа на обдукција изработена по барање на здравствена установа	19.950,00
Давање стручно мислење за потребите на судот врз основа на обдукција која не е работена во Институтот	103.250,00
Давање вешто мислење за смртен исход врз основа на медицинска документација за потребите на судот	103.250,00
Дополнително вештачење за потребите на судот на нови поставени прашања	13.720,00
Реконструкција и вештачење за потребите на судот	48.090,00
Присуство на вешто лице на судска постапка	700,00
Распит на вешто лице во судска постапка	2.800,00
Издавање на лекарски извештај за осигурителни компании	3.150,00
Издавање мислење при силување и обид за силување	
а) телесен преглед и гинеколошки преглед	7.000,00
-телесен преглед	3.500,00
-гинеколошки преглед	3.500,00
б) докажување на сперма	1.750,00
Гинеколошки преглед за утврдување на невиност по приватно барање	10.500,00
Телесен преглед со мислење	8.400,00
Вештачење на облека-преглед и докажување на биолошки траги, ако не е дел од вештачење или обдукција (по парче)	2.590,00
Вештачење на биолошки траги со "crimescope" по случај	5.180,00
Вештачење на влакна	3.500,00
ДНК изплатија и добивање профил од влакно	8.400,00
Серолошко вештачење на плунка	4.200,00
ДНК изолација и добивање профил од плунка (една дамка)	8.400,00
Утврдување на крвни групи и подгрупи (по една анализа)	1.750,00
Идентификација на потекло на крв (по една анализа)	5.180,00
Неспецифични методи за идентификација на крвна дамка (по една анализа)	3.500,00

Специфични методи за идентификација на крвна дамка (по една анализа)	5.180,00
Вештачење на патернитет	
а) одредување време на концепција	7.000,00
б) одредување оплодна моќ преку сперма	10.500,00
в) Вештачење на татковство –АБО систем (мајка, дете и испитувано машко лице)	8.400,00
г) Вештачење на проширено татковство (мајка, дете и испитувано машко лице)	13.300,00
д) ДНК (мајка, дете и испитувано машко лице)	21.700,00
-ДНК по индивидуа (од крв)	7.000,00
Изолација и одредување на генотип од коска,заби и негова обработка со податоци по случај	43.400,00
Изолација и одредување на генотип од биолошки траги,влакна и ткива и обработка на податоците (по анализа)	8.400,00
Митохондријална ДНК по примерок од крв	12.600,00
Митохондријална ДНК по примерок од влакно, коски, ткиво	21.000,00
Вештачење на барутни цестички	
а) Wolker-една анализа	1.400,00
б) парафински ракавици	2.800,00
в) парафински отисок	1.400,00
Земање крв и урина	1.750,00
Земање крв и урина со одредување концентрација на етил алкохол	5.180,00
Докажување на етил алкохол во биолошки материјал со GC Head Space system (по примерок)	1.120,00
Докажување на алкохол со стручно мислење	18.410,00
Квалитативна и квантитативна анализа на супстанца (по примерок)	17.150,00
Примена на тенкослојна хроматографија	10.360,00
Киселини и бази	1.400,00
Квантитативно докажување на јаглен моноксид	10.850,00
Семи квантитативно одредување на алкохол,лекови и дрога по методот ФПИА	910,00
Биолошки анализи во постмортален биолошки примерок	518,00
Квалитативен метод за разликување на ексудат од трансудат (Ривалта тест)	350,00
Дијатомеи (по случај)	17.500,00
Анализа на влезно- излезна рана по барање на здравствени установи	1.344,00

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3143.

По извршеното проверување, на изворниот текст на Одлуката за менувачки работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 127/12), утврдено е дека е направена техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ОДЛУКА ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ („Службен весник на Република Македонија“, бр. 127/12)

1. Во Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12), во точка 9, став 2 после зборот: „добивање“ се додаваат зборовите: „дозвола за вршење на менувачки работи издадено од Народната банка“.

И. бр. 02-15/X-2/2012/2

17 октомври 2012 година

Скопје

Од Народната банка

на Република Македонија

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3144.

Врз основа на член 88 став 3 и член 191 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 5.10.2012 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД Скопје, во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова Решение, да изврши измена на Анекс 2 Правила за организирање на јавна берзанска аукција на акции во сопственост на државата од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје со додавање на став 2 во потточка 3.5 кој ќе гласи:

“Во случаите кога Народната банка на Република Македонија, друг овластен државен орган или регулаторен орган (тело) се јавува како продавач, јавната берзанска аукција ќе се смета за успешна ако на неа како купувач се јавува најмалку едно лице кое добило претходна согласност од Народната банка на Република Македонија, друг овластен државен орган или регулаторен орган (тело) во согласност со закон.”

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Анекс 2 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-215
5 октомври 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Најева-Кавракова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3145.

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ОТ ЗА ПРЕМЕР И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ

Член 1

Во Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2011 и 42/2012), во член 11 став (4) по зборот „трафостаници“ се додаваат зборовите: „и електронските комуникациски мрежи и средства (антенски столбови на земја).“

Член 2

Во член 19 став (3) по зборот: „земјата“, се додаваат зборовите: „електронските комуникациски мрежи и средства“.

Член 3

Во членот 20 во насловот: „Инфраструктура“ по точката: „Е1 - комунална инфраструктура“ се додаваат две алинеи кои гласат:

„Е1 екоз 1 - електронска комуникациска опрема на земја

- Е1 екозг 2 - електронска комуникациска опрема на зграда“.

Во точката: „Е2- комунална супраструктура“ по алинејата три се додаваат пет нови алинеи кои гласат:

„- Е2 екз 1 -електронски комуникациски градби (антенски столбови на земја, со висина до 15м)

- Е2 екзг 2 -електронски комуникациски градби (антенски столбови на земја, со висина од 15м до 30м)

- Е2 екзг 3 - електронски комуникациски градби (антенски столбови на земја, со висина над 30м)

- Е2 екзг 1 - електронски комуникациски градби (антенски столбови на зграда, со висина до 6м)

- Е2 екзг 2 - електронски комуникациски градби (антенски столбови на зграда, со висина над 6м)“.

Член 4

Прилогот број 2 се заменува со нов прилог.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од член 3 ќе се применуваат по создавањето на технички услови за внесување на промените во електронската база на податоци.

Бр. 01-16594/1
15 октомври 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр.2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



ПОЛН И СКРАТЕН НАЗИВ НА КАТОВИТЕ

ПОЛН НАЗИВ	СКРАТЕН НАЗИВ
подрум -3	по-3
подрум -2	по-2
подрум -1	по-1
Сутерен	Сут
Приземје	приз
мезанин 1	мз 1
мезанин 2	мз 2
кат 1	к 1
кат 2	к 2
кат 3	к 3
кат 4	к 4
кат 5	к 5
.	
.	
.	
мансарда (поткровје) 1	ма 1
мансарда (поткровје) 2	ма 2
меѓукат 1	мк1
меѓукат 2	мк2
меѓукат 3	мк3
.	
.	
.	
галерија1	гл1
галерија2	гл2
.	
.	
на кров	нк

По потреба наведената листа на број на катови може да се дополнува.

3046.

Врз основа на член 86 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/2012), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 1

Во Правилникот за геодетски работи за посебни намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2011), прилогот број 6 се заменува со нов прилог.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16593/1
15 октомври 2012 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Димитар Димовски, с.р.

Прилог бр. 6

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

[illegible]

Суржбен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012129